



Во Светата Земја, во градот Назарет, живееле родителите на Пресвета Богородица, светите праведни Иоаким и Ана. Иако биле во подоцнежни години, често го молеле Бога да им даде рожба. Ветиле дека ќе Му ја посветат Нему. Ангелот Божји ги известил дека ќе добијат ќерка, на која ќе ѝ дадат име Марија. Сесилниот "Бог им дарувал не само ќерка, туку и Богомајка, ... слава на човечкиот род, ... источник на девственост и чистина".

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Господи, Боже на Вистината, ќе се радуваме и ќе се веселиме поради Твојата милост, зашто преку малата тригодишна Дева Марија Ти "го објави Своето спасение, пред очите на народите ја откри Својата правда". (Пс. 97, 2)

Нека се веселат и небото и земјата, нека се раздвижат и морињата и реките, нека шуми


морето и заедно со горите, сите нека се израдуваат пред лицето на Господа, зашто сите народи во целата Вселена ја видоа Неговата слава.

Величествените настани стануваат вечност и никогаш немаат крај. Во чест на настанот свечено воведување на тригодишната Пресвета Дева Марија во Ерусалимскиот храм, се празнува еден од најважните празници во историјата на човечкото спасение, празникот Воведение на Пресвета Богородица - Пречисти на 21 ноември - по стар календар, или 4 декември - по нов календар.

Овој значаен настан е "почеток на нејзината спасоносна предодреденост до Бога". Затоа, во тропарот се пее: Денес е почеток на Божјата милост и на проповедта за спасение на луѓето. Во Божјиот храм Дева јасно се јавува и Христа на сите Го предвествува. Неа и ние велегласно ѝ извикуваме: "Радувај се, исполнување на промислата на Создателот!"

Со нејзиното воведување во Храмот се раѓа надежта за доаѓање на Царството, на мирот и љубовта во светот преку нејзиниот Син Исус Христос, кој ќе го победи стравот од смртта и од разделбата и ќе најде излез за спасение на светот. И како што вели протојереј Александар Шмеман, тој ќе најде "излез од робувањето на времето и смртта во слобода на животот и на љубовта".

Во Светата Земја, во градот Назарет, живееле родителите на Пресвета Богородица, светите праведни Иоаким и Ана. Иако биле во подоцнежни години, често го молеле Бога да им даде рожба. Ветиле дека Нему ќе Му ја посветат. Ангелот Божји ги известил дека ќе добијат ќерка, на која ќе ѝ дадат име Марија. Сесилниот "Бог им дарувал не само ќерка, туку и Богомајка, ... слава



ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, ПЕРИВЛЕПТА, ОХРИД

БОГОМАЈКАТА Е ДЕВСТВЕНОСТА

на човечкиот род, ... источник на девственост и чистина". Малата Марија наполнила три години и нејзините родители го исполниле заветот пред Бога. Со својата ќерка, роднини и пријатели, свечено тргнале на пат од Назарет кон Ерусалим. Напред оделе девици во бела облека, со запалени свеќи. Пееше песни од псалмите на пророк цар Давид. По нив оделе Иоаким и Ана. Марија ја воделе за раце "украсена со царска облека и украси како ѝ прилега на Царева ќерка, Невеста Божја". Зад нив оделе роднини и пријатели. Невидливо ги придружувале и ангелските хорови. Патувале три дена. Пристигнале во Ерусалим. Малата Марија чекори по стариот град, чекори низ историјата на настанувањето на нашата црковна основа. Граѓаните на земскиот Ерусалим и небескиот Ерусалим, светите ангели, го гледале тоа дотогаш невидено испраќање, ја гледале тригодишната Девица, опкруже-

на со "толкава слава и почестуванa со таква придружба".

Се упатиле кон Ерусалимскиот (Соломоновиот) храм. Пред храмот, со црковни песни ги пречекал Свети првосвештеник Захариј, заедно со свештениците.

"Devica je za-ne i
je rodi Sin i je mu go
dadat imeto Emanuel".

Возбудувањето се зголемувало. Свети Герман, од лицето на праведната Ана, зборувал: "Го исполнувам пред Господа заветот кој го искажа устата моја во тагата моја, ... Радувајте се со мене сите, бидејќи денес се покажав и како мајка и како родителка, донесувајќи ја својата ќерка, не на царот земски, туку на Бога, Царот Небесен".

Иоаким и Ана ја подигнале Марија на првото скалило. Стапнала на првото скалило



ПРИДРУЖНИЧКИТЕ НА БОГОРОДИЦА
ОД НАЗАРЕТ ДО ЕРУСАЛИМ ПРИ
ВОВЕДЕНИЕТО

ИСТОЧНИК НА И ЧИСТИНАТА

"најголемата помошничка за стекнување на вечно блаженство и царството на Господ Исус Христос". Стапнала и поткрепена со невидлива Божја сила, продолжила сама низ сите скалила и пристигнала до последното (петнаесетто).

"Kako svr{enica da `ivee vo devstvenost, pa taka da ja ispolni svojata `elba i prividno da go zadovolji Zakonot".

Сите се восхитиле гледајќи ја тригодишната девојка како по скалилата истрчала сама. Особено се восхитил големиот првосвештеник Захариј. Тој како пророк, по откровение Божјо однапред ја предвидел иднината на оваа света девојка. Свети Тарасиј зборувал за тоа дека Захариј, обземен од Светиот Дух, силно извикал: "О, Девице чиста! О, Дево несоблазлива! О, Девице прекрасна! О, Украсу на жените! О, Красота на ќерките! Ти си благословена меѓу жените! Ти си сепрославена со

чистина! Ти си запечатена со девственоста! Ти си разрешување на Адамовото проклетство!

Свети Захариј ја зел за рака и по Божја промисла, ја внел Марија не само во Храмот, туку и во најсветото место

"Светиња над Светињите", каде се чуваат најсветите тајни (ковчег на заветот, жезел, мана) таму, каде што се крие "тајниот живот на Живиот Христос" и каде првосвештеникот влегувал само еднаш во годината.

При нејзиното воведение невидливо ја придружувале и ѝ пееле ангелите Божји. Ангелите се восхитувале гледајќи како Дева влегувала во "Светињата над Светињите". Се восхитувале што "таа ги носи знаците на вечната чистина и има такво тело, на кое нема

никогаш да му се приближи никаква гревовна нечистотија".

При воведувањето во Божјиот Храм пред Пречистата Дева Марија одел Светиот Дух. За тоа сведочи Светата Православна Црква преку песните кои до ден денес се пеат: "ВО СВЕТИЊАТА НАД СВЕТИЊИТЕ СЕ ВОВЕДУВА СО СВЕТИОТ ДУХ СВЕТАТА И БЕСПРЕКОРНА".

O, Device prekrasna! O, Ukrasu na `enite! O, Krasota na }erkite! Ti si blagoslovena meju `enite! Ti si seproslavena so ~istina! Ti si zape-atena so devstvenosta! Ti si razre{uvawe na Adamovoto prokletstvo!

Родителите принеле жртва на Бога, според Законот, и се вратиле во Назарет. Тие често ја посетувале, особено мајка ѝ Ана. Но, девојчиното срце на Марија било рането, доживеало голема болка. Нејзините родители се упокоиле. Останала сираче.

Но, Бог никогаш не ја оставил сама. Бдеел над неа со целата своја милост и љубов и ѝ испратил Божји ангел да се грижи за неа, да ја поткрепува и да ја храни. Свети Архангел Гаврил "со љубов разговарал со неа". Престојувајќи заедно со ангелите во најсветото место (до својата дванаесетта година), во Неа се родила мислата "вечно да живее во ангелска чистина и... девственост". Ги известила свештениците дека се заветила да остане Дева до смртта и да му се посвети на Бога. Таа е првата девојка во светот која се заветила да живее во девственост до крајот на својот живот. Тоа го објавила пред свештениците. Но, еврејскиот Закон тоа не го дозволувал. Затоа свештениците ја однеле кај Јосиф од Назарет, кој бил од Давидовиот род, нејзин роднина, старец од 80 години, "како свршеница да живее во девственост, па така да ја исполни својата желба и привидно да го задоволи Законот".

Пресвета Дева Марија, читајќи ја книгата на Свети пророк Исаија (во Стариот Завет) прочитала: "...Самиот Господ ќе ви даде доказ: ете "Девица ќе зачне и ќе роди Син и ќе му го дадат името Емануел". (Иса. 7, 14) Тогаш Архангел Гаврил ѝ соопштил дека Таа е девојката одредена од Бога која ќе го роди Спасителот на светот. Сакала да ја сподели радоста со родителите, но тие веќе биле починати. Рано ги изгу-

вила родителите Онаа на Која ѝ било судено да биде Мајка на сите сираци во човештвото. Настанало чудо над чудата. Света Марија го родила овоплотениот Бог од "Нејзиното пречисто и девствено тело" и по раѓањето останала Приснодева, што значи Вечна Дева. Таа го родила Божјиот Син, преку Кого преминавме од смрт во живот. Црквата ѝ се

восхитува како на најчист, највозвишен и најдостоинствен плод на човечката историја, на нејзината девственост, крвната врска со Спасителот на светот и на Нејзиното мајчинство кон Синот и светот. Целата историја на Нејзиниот живот и во радост и во најголема жалост изнесувала едно силно тежнење: да се биде слушница Господова, да се биде покорна на волјата Божја.

Деновите се прославија и им се оддаде чест и на: Св. Апостол и Евангелист Матеј, Св. Јован Златоуст, архиеп. Цариградски и Св. Великомаченик Мино, Св. Маченик Виктор и Стефанида и Св. Маченик Викентиј.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

www.sisveti.com.mk